

**Барањата за пристап до информации од јавен карактер се поднесуваат: Усмено,  
Електронски и Писмено**

**Листа на информации од јавен карактер:**

-Назив на установата и контакт информации

- Информации за Услуги за корисници и Годишна Надлежностите на Библиотеката кои се засновани врз основа на: Законот за културата на Република Македонија, Законот за библиотеките, Законот за заштита на културното наследство, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници, Законот за работни односи.

- Надлежности: Основна дејност (1) Дејност на Библиотеката е библиотечната дејност шифра: (91.01) (2) Дејноста од ставот (1) е од национален интерес. (3) Во рамките на основната дејност Библиотеката ги врши следните функции:

1. набавува, чува, стручно обработува, заштитува и дава на користење библиотечен материјал определен со Законот за библиотеки;
2. истражува, прибира, чува и обработува библиотечен материјал со својство на културно наследство и редок библиотечен материјал;
3. изготвува и изработува каталози за библиотечниот материјал што се наоѓа во Библиотеката;
4. врши библиографско-информативно-документарна дејност;
5. подготвува и издава библиографии;
6. врши научно-истражувачка работа од библиотекарството и информативните дејности;
7. ги проучува состојбите и потребите за развојот на библиотечната дејност и дава мислење и предлози за нивно унапредување; 8. се грижи за стручно усовршување на библиотекарските кадри;
9. врши стручен надзор на работата на библиотеките во општината;
10. врши размена и позајмување на библиотечен материјал со други библиотеки и институции
11. соработува во меѓубиблиотечната размена и посредување на информации;
12. врши заштита на библиотечниот материјал согласно утврдените правила и стандарди за техничко заштитни мерки, за чување и заштита на библиотечниот материјал;

13. врши дезинфекција на библиотечниот материјал;
14. подготвува и издава публикации што произлегуваат од нејзината дејност;
15. врши маркетинг во функција на библиотечна дејност;
16. го промовира и афирмира библиотечниот материјал и движното културно наследство на Република Македонија, преку изложби, предавања, литературни читања, семинари и курсеви, прикажување на филмови и други форми на дејствување;
17. оттуѓува библиотечен материјал од резервниот фонд на Библиотеката;
18. вклучување во заемниот библиографски систем и пристап до библиотечниот материјал во електронска форма и
19. врши и други работи согласно со закон и статут.